



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словеначко и македонско издание. Огласи по тарифата. — Текуќа сметка кај Народната банка на ФНРЈ за претплата бр. 1031-900880. — Текуќа сметка на Продавното одделение 1031-870880.

Сабота, 19 јануари 1952

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. VIII

Цена на овој број е 10.— дин. — Аконтацијата на претплатата за 1952 година изнесува 800.— дин., а за странство 1500.— динари. Редакција: Улица Краевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продавно одделение 22-619, Телефонска централа 28-010.

26.

Врз основа на Резолуцијата од Народната скупштина на ФНРЈ по повод на Предлогот на општествениот план на Федеративна Народна Република Југославија за 1952 година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ЛОТАРИИ И ДРУГИ ИГРИ НА СРЕКА

Член 1

Лотарии и други игри на среќа можат да приредуваат Државната лотарија на ФНРЈ и општествените организации поради обезбедување финансиски средства за извршување определени општествено-корисни задачи.

Кон видови лотарии и други игри на среќа можат да се приредуваат, определува Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 2

Лотарии и други игри на среќа можат да се приредуваат само по одобрение и под надзор од надлежниот финансиски орган.

Одобрение за лотарии и други игри на среќа издаваат:

а) повереникот за финансии на надлежниот околински односно градски народен одбор, ако вредноста на издадените среќки карти, тикети и сл. (во натамошниот текст среќки) не преминува 1.000.000 динари;

б) министерот на финансите на народната република, ако вредноста на издадените среќки преминува 1.000.000 динари а не преминува 20.000.000 динари;

в) Министерот на финансите на ФНРЈ, ако вредноста на издадените среќки преминува 20.000.000 динари, како и за оние лотарии и други игри на среќа кај кои вредноста на згодитоците зависи од износите на уплатените влогови.

Член 3

Кај лотарии и други игри на среќа кај кои што се состоат згодитоците во предмети (стоковна лотарија) вредноста на издадените среќки може да изнесува најмногу 1.000.000 динари.

Член 4

Вредноста на згодитоците во пари или предмети кај сите видови лотарии и други игри на среќа мора да изнесува најмногу 60% од вкупната вредност на издадените среќки односно уплатените влогови.

Член 5

Од износот на издадените среќки се уплатува определен процент во корист на буџетот на оној државен орган чиј што финансиски орган ја издал дозволата за приредување на односната лотарија или друга игра на среќа.

Висината на овој процент ја определува органот од чл. 2 на оваа уредба според износот на издадените среќки како и целта за која се приредува определе-

ната лотарија или друга игра на среќа, во тоа што тој процент не може да биде помал од 15% вкиту поголем од 25% од вкупната вредност на издадените среќки односно од уплатените влогови.

Во поодделни случаи Министерот на финансите на ФНРЈ може да определи тој процент да биде и помал од 15% односно воопшто да не се плаќа.

Член 6

Организирање лотарии и други игри на среќа може да се врши само во соработка со Државната лотарија на ФНРЈ.

Државната лотарија на ФНРЈ ги снабдува приредувачите на лотарии и други игри со среќки, учествува во изработувањето на планот, во спроведувањето на извлекувањето, како и во други работи смолу приредување лотарија.

Член 7

Продажба на среќки за лотарии и други игри на среќа може да се врши само на онаа територија на која се протегнува надлежноста на органот што ја издал дозволата за приредување на односната лотарија (чл. 2).

Отстанувањето од одредбата од претходниот став може во поодделни случаи да го одобри министерот на финансите на народната република ако го издал одобрението за приредување лотарија повереникот за финансии на околинскиот односно градскиот народен одбор, односно Министерот на финансите на ФНРЈ, ако го издал одобрението министерот на финансите на народната република.

Член 8

За обврските на Државната лотарија на ФНРЈ гарантира државата, а за обврските на други лотарии и игри на среќа општествените организации што ги приредуваат.

Член 9

Одредбите на чл. 2, 5, 6 и 7 од оваа уредба не се однесуваат до лотарии и други игри на среќа што ги приредуваат општествените организации на своите приредби (забави и сл.) ако вредноста на издадените среќки не преминува 100.000 динари.

Член 10

Со парична казна во износ од 5—10% од износот на вредноста на издадените среќки односно износот на уплатените влогови ќе се казни за прекршок општествената организација што ќе приреди лотарија или друга игра на среќа:

1) ако приреди лотариска или друга игра на среќа без претходно добиена дозвола во смисла на чл. 2 од оваа уредба, осем лотарија и други игри на среќа предвидени во чл. 9;

2) ако продава среќки што не се набавени од Државната лотарија на ФНРЈ;

3) ако вредноста на згодитоците не изнесува најмалку 60% од вредноста на издадените среќки односно уплатените влогови;

4) ако продава среќки противно на одредбата од чл. 7 на оваа уредба.

За прекршоците предвидени во претходниот став ќе се казни со парична казна до 10.000 динари и одговорното лице на општествената организација што ја приредила лотаријата или друга игра на среќа.

Член 11

Министерот на финансите на ФНРЈ ќе донесе прописи за задачите и организацијата на Државната лотарија на ФНРЈ.

Член 12

Поблиски прописи за извршувањето на оваа уредба донесува Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 13

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

16 јануари 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,

Милентије Поповиќ, с. р.

27.

Врз основа на чл. 140 ст. 4 од Кривичниот законик, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ВРШЕЊЕ НА ДОЗВОЛЕНО ПОМЕТНУВАЊЕ

Член 1

Пометнувањето се дозволува:

1) кога врз основа на медицинската наука се утврди дека не може на друг начин да се спаси животот или да се отклони тешкото парусување на здравјето на трудната жена;

2) кога врз основа на медицинската наука може основано да се очекува дека поради болеста на родителите би се родило детето со тешки телесни или душевни недостатоци;

3) кога дошло до труднотата со извршување на кривично дело, и тоа: силување (чл. 179 од КЗ), обљуба над немошно лице (чл. 180 од КЗ), обљуба над малолетно лице (чл. 181 од КЗ), обљуба со злоупотреба на службеното место (чл. 182 од КЗ), заводење (чл. 185 од КЗ) или родооскрвнение (чл. 198 од КЗ).

По исклучение пометнувањето може да се дозволи и во случај кога може основано да се очекува, дека раѓањето на детето би можело да доведе до нарушување на здравјето на трудната жена поради нејзините нарочно тешки материјални, лични или фамилијарни прилики.

Член 2

Пометнувањето може да се изврши само по пристапекот на трудната жена.

Член 3

Пометнувањето не може да се дозволи ниту да се изврши ако од зачетокот на плодот поминало повеќе од три месеца, осем во случајот од чл. 1 точ. 1 на оваа уредба.

Член 4

Барање да се изврши пометнување поднесува трудната жена, а во случајот од чл. 1 точ. 1 и 2 на оваа уредба барањето може да го поднесе и лекарот што ја лекувал трудната жена.

Член 5

За барањето да се дозволи пометнување решава лекарска комисија која се формира при општа болница или гинеколошка клиника.

Комисијата се состои од тројца лекари од кои едниот е специјалист за гинекологија. Претседател, членови на комисијата и нивни заменици определува на почетокот на секоја година управникот на болницата односно шефот на гинеколошката клиника.

Член 6

Комисијата е должна совесно и грижливо да испита дали постоат услови дека може да се дозволи пометнување. За таа цел комисијата може, покрај поднесените докази, да прибере и други докази за кои смета дека се потребни.

Кога се работи за случајот од чл. 1 точ. 3 на оваа уредба комисијата решава врз основа на потврдата од надлежниот јавен обвинител или од судот дека е започната кривична постапка и дека постои оправдано сомнение дека е извршено едно од споменатите кривични дела.

Член 7

За својата работа комисијата составува записник.

Во записникот се внесува денот и местото на прегледавањето на трудната жена, нејзиното фамилијарно и родено име, годишните на староста, занимањето, брачната состојба, бројот на пораѓањата, бројот на живите деца, станот и местото на боравањето, како и дијагнозата за времето на труднотата.

Кога е во прашање случајот од чл. 1 точ. 1 од оваа уредба, во записникот се внесува историјата на болеста со анамнеза и дијагноза, описот на состојбата на болеста односно аномалии и гинеколошки статус, а во случајот од чл. 1 ст. 2 на оваа уредба во записникот се внесуваат доказите што ги ценела комисијата кога ја донесувала одлуката.

Во записникот мораат да се цитираат разлозите кои ја определува комисијата да ја донесе својата одлука.

Записникот се составува во два примерка. Еден примерок од записникот му се предава на управникот на болницата (на гинеколошката клиника), а другиот на лекарот специјалист за гинекологија кој ќе го изврши пометнувањето.

Член 8

Комисијата решава со мнозинство на гласови.

Одвоените мненија на членовите од комисијата се внесуваат одделно во записникот.

Член 9

Кога дозволи комисијата пометнување, тоа може веднаш да се изврши.

Кога не дозволи комисијата пометнување, трудната жена може да бара за пометнувањето да одлучи второстепената лекарска комисија која се формира при советот за народно здравје и социјална политика на народната република. Во овој случај комисијата го испраќа записникот со целиот предмет до второстепената лекарска комисија.

Второстепената лекарска комисија се состои од тројца лекари од кои едниот е специјалист за гинекологија. Претседател и членовите на комисијата и нивни заменици определува на почетокот на секоја година претседателот на советот за народно здравје и социјална политика на народната република.

Одлуката на второстепената лекарска комисија е конечна.

Член 10

Записниците на комисијата и другите исправи се чуваат како поверливи документи во архивата на болницата.

Член 11

Пометнувањето се врши во општа болница или на гинеколошка клиника.

При определувањето на лекар кој ќе го изврши пометнувањето управникот на болницата може да ја

веме во обзир желбата на трудната жена пометнувањето да и' го изврши определен лекар.

Лекарот специјалист за гинекологија, кој како член на комисијата би бил противен да се изврши пометнување, може да одбие да го изврши пометнувањето.

Член 12

Во исклучително итни случаи, кога за трудната жена постои таква опасност по животот или здравјето да не може да се чека на одлуката од комисијата, пометнувањето може да го изврши секој лекар и без одлука на комисијата.

Кога постоат околностите од претходниот став пометнувањето може да се изврши и во болница.

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член, лекарот што го извршил пометнувањето е должен за тоа да испрати извештај до комисијата на најблиската болница во рок од три дена. Извештајот треба да ги содржи податоците од чл. 7 на оваа уредба, како и разлогите со кои се правда итното извршување на пометнувањето.

Член 13

Почнатото пометнување може да го доврши само лекар, и тоа во болница.

Во местата каде нема болница, во исклучително итни случаи лекарот може да го доврши почнатото пометнување и на друго згодно место.

Член 14

За довршувањето на пометнувањето лекарот што го извршил пометнувањето во болница е должен да поднесе најдоцна во рок од три дена пријава до советот за народно здравје и социјална политика на надлежниот околински односно градски народен одбор.

Ако е довршено пометнувањето во болница или гинеколошка клиника пријавата ја поднесува управникот на болницата односно шефот на гинеколошката клиника.

Кога при довршувањето на пометнувањето ќе се семисва деца е во прашање започнато казниво пометнување, пријавата за тоа задолжително се поднесува до надлежниот јавен обвинител.

Член 15

Пријавата за довршеното пометнување треба да содржи: фамилијарно и родено име на болната жена, години на староста, занимање, стан и место на борањот, точно време кога се пристапило кон лекувањето, дијагноза во моментот на приемот на лекување (*foetus imminens, incipiens, incompletus*, итн.), податоци за начинот на кој е извршено пометнувањето, и местото каде е довршено пометнувањето.

Во пријавата треба нарочно да се истакне ако постои сомнение дека е во прашање казниво пометнување. Во таков случај советот за народно здравје и социјална политика на надлежниот околински односно градски народен одбор ќе го извести надлежниот јавен обвинител.

Пријавата се чува како поверлив документ.

Член 16

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок лекарот што го довршил пометнувањето во болница, ако не поднесе пријава за довршеното пометнување во одредениот рок.

Со казната од претходниот став ќе се казни и лекарот што не ќе поднесе во одредениот рок извештај пропишан во чл. 12 ст. 3 на оваа уредба.

Член 17

Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба донесува Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ.

Член 18

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

11 јануари 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно
здравје и социјална политика,
др Павле Грегорич, с. р.

28.

Врз основа на чл. 26а од Законот за таксите, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансите на ФНРЈ, донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА НА ТАРИФАТА ЗА КОНЗУЛАРНИ ТАКСИ

Член 1

Таксите што се плаќаат за званични дејства на дипломатските и конзуларните претставништва на Федеративна Народна Република Југославија во странство по Уредбата за конзуларните такси се наголемуваат шест пати.

Таксите од Тар. бр. 11 и 12 од Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/46), а во износите што беа во сила до 31 октомври 1951 година, се наголемуваат шест пати.

Член 2

Се овластува Министерот на финансите на ФНРЈ да издава поблиски прописи за извршување на оваа уредба.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“, на кој ден престанува да важи одредбата на точ. 4 чл. 1 од Уредбата за изменувања и дополнувања на таксените тарифи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51), доколку се однесува до тарифниот број 11 и 12 од Законот за таксите.

16 јануари 1952 година

Белград

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

29.

Врз основа на чл. 30 од Уредбата за припадностите на државните службеници, во согласност со Министерот на финансите на ФНРЈ, со Претседателот на Советот за народно здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Советот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, а по одобрение од Претседателот на Владата на ФНРЈ, пропишувам

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМИСКИТЕ ДОДАТОЦИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Член 1

Членот 13 од Правилникот за премиските додатоци за службениците на југословенските железници („Слу-

жбен лист на ФНРЈ, бр. 17/48 со подоцните изменувања и дополнувања) се менува и гласи:

„Додатокот за наголемување трошковите на животот при патувањето за секој признат час по членот 12 изнесува, и тоа:

1) за кочничар, кондуктер, манипулант на воз и возовога:

- а) на локалните возови по 5 динари;
- б) на кружните возови по 5,50 динари;
- в) на сите други возови по 10 динари.

2) За огнар на парни котел на сите возови по 10 динари;

3) за огнар на локомотива и помошник на електрична, електромоторна и моторна локомотива и моторни коли по 12 динари;

4) за машиновога на парна, електрична, електромоторна и моторна вуча 13—15 динари.

Висината на додатокот помеѓу најмалиот и најголемиот износ во точката 4 ја пропишува со напатствие Директорот на Главната дирекција на југословенските железници, по одобрение од Претседателот на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ.

Член 2

Додатоците по овој правилник ќе се исплатуваат од 1 јануари 1952 година.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 27413

7 декември 1951 година
Белград

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за сообраќај и врски,

Крсто Попивода, с. р.

Согласни:

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за народно здравје и социјална политика,
др Пазле Грегориќ, с. р.

Претседател на Советот за законодавство и изградба на народната власт,
на Владата на ФНРЈ,
Едвард Кардељ, с. р.

Одобрувам,

Претседател на Владата на ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

30.

Врз основа на чл. 27 ст. 2 од Законот за таксите, во согласност со Претседателот на Владата на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ ЗА КЕР ПАКЕТИ

1. Се ослободуваат од плаќање такса од Тар. бр. 3 точ. 2 од Таксената тарифа на Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/51), сите пакети што ги испраќа организацијата КЕР како подароци за нашите граѓани.

2. Ова решение ќе се применува од денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 177

16 јануари 1952 година
Белград

Министер на финансите на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласен,

Претседател на Владата на ФНРЈ,
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

31.

Врз основа на чл. 9 од Уредбата за одобрување завршните сметки на задругите и на околските сојузи на земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/50), а во согласност со Претседателот на Советот за селско стопанство и шумарство на Владата на ФНРЈ, со Претседателот на Советот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и со Претседателот на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА СРОКОВИТЕ ЗА СОСТАВАЊЕ, ПРЕГЛЕДУВАЊЕ И ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗАДРУГИТЕ И НА ОКОЛСКИТЕ СОЈУЗИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1951 ГОДИНА

1) Селанските работни задруги, земјоделските задруги, запаетчиските задруги, околските сојузи на земјоделските задруги и нивните претпријатија, на кои се однесува Уредбата за одобрување завршните сметки на задругите и околските сојузи на земјоделските задруги, должни се да состават завршна сметка за 1951 година и одобрена од собранието на задругите да ја испратат до надлежниот околски односно градски народен одбор преку комисијата за разгледување завршни сметки на задругите, околските сојузи и претпријатијата на околските сојузи до 15 февруари 1952 година на согласност.

Завршните сметки го опфаќаат според Уредбата за одобрување завршните сметки на задругите, покрај билансот (сметката на изразувањето) и сметката на приходите и расходите (на губитокоот и добивката) и извештајот за работата во минатата работна година.

Селанските работни задруги, покрај билансот спрема досегашниот контен план, ќе состават и биланс по новата билансна шема која е пропишана со точ. 3 од Напатството за водење книговодство кај селанските работни задруги („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/51), а пресметувањето со задругарите ќе го извршат по пазарните нени. Исто така, селанските работни задруги се должни да ја прокнижат вредноста на боновите за откуп.

Бидејќи не е извршена проценка на основните средства на селанските работни задруги по стварната вредност, селанските работни задруги ќе ја наголемат за 1951 година амортизацијата пресметана на досегашниот начин, на троен износ и така наголемиот износ ќе го внесат во завршната сметка за 1951 година.

Земјоделските задруги и претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги должни се да се обрнат нарочно во извештајот и да дадат објаснувања:

- а) за губитоците и мањоците,
- б) за нерасчистените односи спрема поштилите и должниците,
- в) за ненаплатените и сомнителните побарувања.

Селанските работни задруги треба да се обрнат во својот извештај на:

а) Организацијата и продуктивноста на трудот,
б) структурата на работниот ден, и
в) резултатот на производството и тешкотините во работата.

2) Работата во комисиите за разгледување завршни сметки и донесување согласност за поднесените завршни сметки од страна на извршните одбори на околските односно градските народни одбори ќе трае најдолго до 31 март 1952 година. За согласноста се известуваат подносителите на завршните сметки.

Во околните каде постоат фондови за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство, во комисијата од претходниот став влегува наместо повереникот за селско стопанство на околскиот народен одбор директорот на фондот за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство.

3) Поверениците за финансии должни се да ги испратат збирните завршни сметки од поодделни видови земјоделски задружни организации до министерството на финансии на народната република до 15 април 1952 година, а министерството на финансии на народната република збирните сумарни завршни сметки за народната република до Министерството на финансии на ФНРЈ до 30 април 1952 година.

4) За одржување сроковите по ова решение одговорни се:

а) претседателот на задругата односно на околскиот сојуз на земјоделските задруги, директорот на претпријатието и раководителот на сметководството — што се однесува до сроковите за составување и поднесување завршна сметка до собранието на задругата и до народниот одбор;

б) претседателот на околскиот (градскиот) народен одбор — што се однесува до сроковите од точ. 2 на ова решение.

5) Завршните сметки на задругата и на околските сојузи на земјоделските задруги и нивните претпријатија се составуваат, разгледуваат и одобруваат:

а) за селанските работни задруги, по прописите од Временото напатствие за составување годишна заклучна сметка и распределба на доходот за 1949 година, издадено од Министерството на селското стопанство на ФНРЈ и објавено во одделно издание;

б) за претпријатијата на околските сојузи, по прописите од Напатствието за составување и одобрување за завршните сметки на околските сојузи на земјоделските задруги и нивните претпријатија за 1949 година, објавено во одделно издание на „Службениот лист на ФНРЈ“;

в) за земјоделските задруги, по прописите од Напатствието за составување, разгледување и одобрување на завршните сметки за земјоделските задруги за 1949 година, објавено во одделно издание на „Службениот лист на ФНРЈ“;

г) за занаетчиските задруги, по прописите од Напатствието за составување, разгледување и одобрување на завршните сметки за занаетчиските задруги за 1949 година, објавено во одделно издание на „Службениот лист на ФНРЈ“.

6) Селанските работни задруги должни се во обрасците за завршните сметки задолжително да ги дадат општите податоци за стварната состојба и составот на членството и состојбата на обработивата поземнина на земјата. Задругите задолжително, покрај бројот на работно способните членови го внесуваат и бројот на членовите на задругата кои учествувале стварно во распределбата на доходот за 1951 година.

Збирните завршни сметки за селанските работни задруги, со збирните податоци од претходниот став, ги составуваат фондовите за механизација и инвестициона изградба на задружното селско стопанство.

7) Претпријатијата на околскиот сојуз на земјоделските задруги и земјоделските задруги се должни со завршните сметки да испратат и податоци за вредноста на прометот: а) со индустриски стоки, и б) со селско стопански производи, и тоа по продавните цени.

Овие податоци треба да содржат: а) вредност на запасот на 1 јануари 1951 година, б) вредност на набавените стоки во текот на 1951 година, в) вредност на запасот на 31 декември 1951 година и г) вредност на реализираните стоки во текот на 1951 година.

Со збирните завршни сметки податоците од претходниот став ги дава околскиот сојуз во збирни износи.

Податоците од ставот 1 од оваа точка се приложуваат исто така и за угостителската дејност на задругите, каде постои таа. Што се однесува до други стопански дејности на задругите (локално стопанство, занаетчиски работилници, економии и сл.) со завршната сметка се приложуваат податоци за вредноста на вкупното производство односно на услугите извршени во текот на 1951 година.

8) Околските сојузи на земјоделските задруги должни се збирната завршна сметка на земјоделските задруги — нивни членки да поднесат податоци на вкупниот број на членовите на земјоделските задруги, за бројот на занаетчиските и угостителски дуќани, бројот на други стопански дејности на земјоделските задруги (производни претпријатија, економии, фарми и сл.), како и за бројот на персоналот во одделни видови стопански дејности.

9) Во завршните сметки сите задруги, претпријатијата на околските сојузи на земјоделските задруги и околските сојузи на земјоделските задруги задолжително ја пополнуваат колоната во обрасците „Состојба на 1 јануари 1951 година“.

10) Ова решение ќе се применува со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

Бр. 924

12 јануари 1952 година

Белград

Министер на финансии на ФНРЈ,
Милентије Поповиќ, с. р.

Согласни:

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за селско
стопанство и шумарство,
инж. Миљалко Тодоровиќ, с. р.

Министер на Владата на ФНРЈ
Претседател на Советот за промет
со стоки,

Осман Карабеговиќ, с. р.

32.

Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување на тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ТАРИФАТА НА НАДОКНАДИ ЗА АГЕНЦИСКИ УСЛУГИ ВО ПОМОРСКИТЕ ЛУКИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Брод кој при доаѓање или бавење во лука на Федеративна Народна Република Југославија ќе користи некоја услуга на поморската агенција, ќе плати следни надокнади:

1) при укривување или некривување товар во ристурена состојба, како и дел од товар ставен во вреќи поради правилно сложување на растурениот товар на брод:

од	до	50 тона носивост	Дин.	600
од	51	100	„	1.200
„	101	200	„	1.800
„	201	300	„	2.700
„	301	400	„	3.600
„	401	500	„	4.500
„	501	600	„	5.400
„	601	800	„	6.600
„	801	1000	„	12.000

од	до	тона носивост	Дин.	
1001	2000			17.400
2001	3000			21.600
3001	4000			25.800
4001	5000			30.000
5001	6000			32.400
6001	7000			34.800
7001	8000			37.200
8001	9000			39.600
9001	10000			42.000

За бродовите преку 10.000 тона носивост се наголемува надокнадата за 2.400 динари за секој натамошни 1.000 тона носивост;

2) при укрцување или искрцување товар во вреќи, бали, бочви, колету, сандаци, како и друг товар што може да се сложува, вклучувајќи ги и сите видови дрво:

од	до	тона носивост	Дин.	
0	50			600
51	100			1.200
101	200			1.800
201	300			2.700
301	400			3.600
401	500			4.500
501	600			5.400
601	800			7.200
801	1000			13.200
1001	2000			19.200
2001	3000			24.000
3001	4000			28.800
4001	5000			33.000
5001	6000			36.000
6001	7000			39.000
7001	8000			42.000
8001	9000			45.000
9001	10000			48.000

За бродовите преку 10.000 тона носивост надокнадата од оваа точка се наголемува за 3.000 динари за секој натамошни 1.000 тона носивост;

3) при укрцување или искрцување товар во течна состојба (танкери и цистерни):

од	до	тона носивост	Дин.	
0	200			3.600
201	400			5.400
401	600			8.400
601	1000			12.000
1001	2000			15.600
2001	3000			19.800
3001	4000			24.000
4001	5000			27.600
5001	6000			30.600
6001	7000			32.400
7001	8000			34.200
8001	9000			36.000
9001	10000			37.800

За бродовите преку 10.000 тона носивост надокнадата од оваа точка се наголемува за 1.800 динари за секој натамошни 1.000 тона носивост.

4) Ако бродот искрца или укрца помалу од една третина на својата носивост или на просторниот капацитет, ја плаќа надокнадата цитирана под точ. 1, 2 и 3 на оваа тарифа намалена за 30%. Ова намалување важи само за бродовите преку 1000 тона носивост.

Просторниот капацитет на бродот се смета само кога 1 м³ на еден товар е полесен од 1 тона (1000 кг).

5) Ако товарот, укрцан или искрцан во една лука, се состои од повеќе од 10 партии стоки, за секоја натамошна партија агенциската надокнада се наголемува за 500 динари, со тоа да не може ова наголемување да биде поголемо од 50% на агенциската надокнада што ја плаќа бродот во односната лука.

Под партија на стоки се подразбира сета количина стоки што е сврзана за една товарница.

6) Бродовите што доаѓаат во повеќе луки на ФНРЈ поради комплетирање товарот или искрцување товарот, во секоја лука плаќаат $\frac{3}{4}$ од надокнадата цитирана во точ. 1, 2 и 3, без обзир која количина товар укрцуваат или искрцуваат.

7) Кога ќе дојде брод во лука на ФНРЈ поради добивање налот или снабдување, бунжерување, делимично менување на посадата, докување, помали поправања, пријави на хаварији или од други разлози, а не поради вршење трговски операции, плаќа поковина од надокнадата предвидена во точ. 2.

8) Ако се задржи бродот во луката поради поправање, или од кои и да било други разлози предвидени во точ. 7 повеќе од 7 дена, но најмногу 30 дена, ја плаќа надокнадата предвидена во точ. 2. По истекот на времето од 30 дена бродот плаќа иста надокнада од точ. 2 за секој започнат месец.

9) За постапката на генерална хаварија бродот плаќа надокнада според посебна спогодба, но таа во никаков случај не може да биде помала од двојната надокнада од точ. 2.

10) За услугите околу грижата за поморците бродот плаќа 1.000 динари на едно лице за секој започнат месец во кој што ја вршела грижата поморската агенција.

11) Линиските, патничките, теретно-патничките бродови, како и бродовите што вршат операции на укрцување или искрцување товари по линиските услови „liner terms“, плаќаат надокнада — ако нема посебна спогодба помеѓу агенцијата и бродарското претпријатие или бродосопственикот — од 2% провизија на бруто возарината во доаѓањето, 5% провизија на бруто возарината во тргувањето и 7% провизија на превезените патници во тргувањето, со тоа да не може оваа надокнада да биде помала од 30.000 динари.

12) Туристичките бродови и јахти што ги посетуваат луците на ФНРЈ, а не вршат во нив ниту укрцување ниту искрцување на патници, плаќаат надокнада:

до 100 патници	Дин. 20.000
од 101 до 300 патници	Дин. 40.000
од 301 нагоре	Дин. 50.000

Ако такви бродови и јахти доаѓаат во две или повеќе луки на ФНРЈ, во секоја лука плаќаат $\frac{2}{3}$ од износите од оваа точка.

13) Ако бродот во текот на едно боравење во лука искрцува и укрцува товар или патници, секоја од овие операции се зема како едно доаѓање при пресметувањето на агенциските услуги.

II. Со влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за тарифата на надокнадите за агенциски услуги во поморските луки на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 2/51).

III. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1952 година.

Бр. 10451

29 декември 1951 година

Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баке, с. р.

33.

Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување на тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51), донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ЛУЧКИТЕ НАДОКНАДИ

I. Лучката надокнада се пресметува и наплатува врз основа на нето регистерска тонажа на бродот.

II. За секоја нето регистерска тона плаќаат лучка надокнада:

1) домашните бродови што вршат стопанско пословање исклучиво во луците, сидриштата односно во

други места на морскиот брег на Федеративна Народна Република Југославија — во износ од 18 динари за 30 дена или 108 динари за 12 месеци;

2) бродовите што вршат превозење од странство или за странство со цел на стопанско пословање — во износ од 24 динари за 30 дена или 96 динари за 12 месеци;

3) странските бродови од чл. 8 ст. 3 на Уредбата за лучките надокнади („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/47) — во износ од 72 динара за 30 дена.

III. Бродовите што вршат превозење од или за странство со цел на стопанско пословање, а целокупната тежина односно запремина на товарот што го истоваруваат или товарот во сите луки, сидришта и други делови на морскиот брег на Федеративна Народна Република Југославија, претворена во регистерска тонажа, им е помала од $\frac{1}{4}$ од нивната нето регистерска тонажа, плаќаат $\frac{1}{4}$ од лучката надокнада, а ако е помала од $\frac{1}{2}$, плаќаат $\frac{1}{2}$ од лучката надокнада.

При претворањето на тежината односно запремината на товарот во регистерска тонажа по претходниот став, за една регистерска тона се сметаат 3 тона тежина односно 3 кубна метра.

При превозењето на добиток и други животни се наплатува лучката надокнада според запремината на бродскиот простор што го заземаат тие, и така што при претворањето на нивната запремина во регистерска тонажа, во смисла на претходните ставови, се смета запремината на шталата односно на кафежите и сандациите.

Ако со истовиден или мешовит товар е заземен целокупниот бродски простор, бродот ја плаќа полната лучка надокнада.

Товарот на палубата се собира со товарот под палубата.

Ако по наплата на лучката надокнада по претходните ставови се наголеми стопанското пословање на бродот, а ова влијае на висината на лучката надокнада, ќе се исплати разликата на лучката надокнада.

IV. Ако домашен брод, што ја платил лучката надокнада по точ. 2 под II на ова решение, во текот на своето патување од странство или за странство

врши уште и превозења помеѓу одделни луки, сидришта или други места на морскиот брег на Федеративна Народна Република Југославија, е должен да плати за стопанското пословање во врска со овие превозења, покрај платената лучка надокнада од точ. 2 под II на ова решение, уште и 50% од лучката надокнада по точ. 1 под II на ова решение.

Домашните бродови кои со цел на стопанско пословање вршат покрај превозења помеѓу луки, сидришта или други места на морскиот брег на Федеративна Народна Република Југославија уште и превозење за или од странство со цел за стопанско пословање, плаќаат покрај лучката надокнада по точ. 1 под II на ова решение уште и 50% од пропишаната лучка надокнада по точ. 2 под II на ова решение.

V. Ако бродовите што вршат стопанско пословање не платиле никаква или не ја платиле полната лучка надокнада за период од 30 дена односно за период од 12 месеци, а укрцуваат или искрцуваат патници во луците, на сидриштата и други места на морскиот брег на Федеративна Народна Република Југославија, плаќаат на име лучка надокнада по 300 динари за секој укрцан односно искрцан патник.

Висината на лучката надокнада пресметана по оваа точка не смее да ја прејде висината на лучката надокнада пресметана за вкупната нето регистерска тонажа на бродот.

VI. Реморкерите, кога се употребуваат за спасување, лучка реморкажа како и реморкажа на бродовите помеѓу луки, плаќаат за период од 12 месеци на име лучка надокнада 60 динари за секоја нивна бруто регистерска тона.

VII. Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1952 година, на кој ден престануваат да важат тарифските ставки за лучките надокнади пропишани со Уредбата за лучките надокнади („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 100/47).

Бр. 10454

28 декември 1951 година

Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баќе, с. р.

34.

Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување на тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51) донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ТАРИФАТА ЗА УСЛУГИТЕ НА ПИЛОТАЖА

I. Лучката капетанија односно пилотот ќе наплатува од пилотирааниот брод, според прејдените наутички милји на бродот за време на пилотирањето и неговата бруто регистерска тонажа, надокнада за извршеното крајбрежно пилотирање по оваа тарифа:

ПРЕЈДЕН ПАТ ВО НАУТИЧКИ МИЛЈИ

БР Тонажа	0—10	10—50	50—100	100—150	150—200	200—250	250 на горе
Д и н а р и							
— 500	3000	4500	6600	7500	9000	10500	12000
501—1000	4800	6600	8400	10200	12000	13800	15600
1001—2000	6600	9000	11400	13500	15600	17700	19800
2001—3000	7800	10500	13200	15200	18000	21300	24000
3001—4000	9000	12900	16200	19200	22200	25200	28200
4001—5000	11400	15000	18500	22200	25800	29100	32400
5001—10000	13200	17100	21000	24900	28200	32100	36300
10001—20000	15000	19200	23400	27600	31800	36000	40200
20001—на горе	16850	21300	25800	30300	34800	39300	43800

II. Лучката капетанија ќе наплатува од пилотирањот брод, според неговата бруто регистерска тонажа и видот на лучкото пилотирање, надокнада за извршеното лучко пилотирање по оваа тарифа:

БР Тонажа	При пловеење во лука (лучко под-драче) или од пловеење од лука (лучко под-раче)	При менување сп-дршето или местото за врзување во лучката
Д и н а р и		
— 500	1200	600
501—1000	1800	1200
1001—2000	2400	1800
2001—3000	3600	2400
3001—4000	4800	3600
4001—5000	6000	4800
5001—10000	7200	6000
10001—20000	8400	7200
20001—на горе	9600	8400

Тарифските ставки на лучката пилотажа за пилотирање извршено ноќе се поголемиуваат за 50%.

Ноќта се смета од заобањето до излегувањето на сонцето.

III. Во случаите во кои се плаќа надокнада за губење време на пилотот (чл. 41 од Правилникот за извршувањето на Уредбата за поморската пилотажа — „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 91/49) ќе се наплатува износ од 2.400 динари за секој започнат ден.

IV. Оваа тарифа ќе се применува од 1 јануари 1952 година, на кој ден престанува да важи Тарифата на надокнадите за услугите на пилотажа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 91/49).

Бр. 10453
28 декември 1951 година
Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баке, с. р.

35.

Врз основа на точ. 3 од Решението за изменување на тарифите во поморскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/51) донесувам

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ВРЕМЕНА ТАРИФА НА ПРЕТОВАРНИ И ДРУГИ УСЛУГИ ВО ЛУКИТЕ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Времената тарифа на претоварни и други услуги во лукиите на ФНРЈ ќе се применува на сите услуги што ги вршат претпријатијата за претоварување и складиштење стоки во лукиите на ФНРЈ во својот делокруг.

Времената тарифа на претоварни и други услуги во лукиите на ФНРЈ е составен дел од ова решение и ќе се објави во посебно издание на Министерството на поморството на ФНРЈ.

2. Ова решение и Времената тарифа на претоварни и други услуги во лукиите на ФНРЈ ќе се применуваат од 1 јануари 1952 година, кога престанува да важи Наредбата за пропишување времена тарифа на манипулативни услуги на претпријатијата на лукиите и јавните складишта („Службен лист на ФНРЈ“, број 42/48).

Бр. 10452
29 декември 1951 година
Белград

Министер на поморството на ФНРЈ,
Макс Баке, с. р.

УКАЗИ

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ОДЗИВАЊЕ НА ДР РАДЕ ПРИБИКЕВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО КАНАДА

Се одзива од својата досегашна должност др Раде Прибикиевик, вонреден пратеник и ополномошен министер на Федеративна Народна Република Југославија во Канада.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2234
29 декември 1951 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративна Народна Република Југославија
Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, а по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија издава

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КАНАДА

За Вонреден и Ополномошен амбасадор на Федеративна Народна Република Југославија во Канада се назначува Рајко Германовик, досегашен вонреден пратеник и Ополномошен министер на ФНРЈ во Бразилија.

Министерот на надворешните работи ќе го изврши овој указ.

У. бр. 2235
29 декември 1951 година
Белград

Секретар, Претседател,
Миле Перунички, с. р. др Иван Рибар, с. р.

СОДРЖАЈ:

	Страна
26. Уредба за лотарии и другите игри на ерека	49
27. Уредба за постапката за позвоненото пометнување	50
28. Уредба за изменувањата на тарифата за конзуларните такси	51
29. Правилник за изменување Правилникот за премиските додатоци за службениците на југословенските железници	51
30. Решение за ослободување од плаќање такси за КЕР пакети	52
31. Решение за сроковите за составување, прегледување и одобрување на завршните сметки на задругите и на околските сојузи на земјоделските задруги за 1951 година	52
32. Решение за тарифата на надокнади за агенциски услуги во поморските луки на Федеративна Народна Република Југославија	53
33. Решение за лучките надокнади	54
34. Решение за тарифата за услугите на пилотажа	55
35. Решение за пропишување времена тарифа на претоварни и други услуги во лукиите на Федеративна Народна Република Југославија	56